



**"... Господ избра и други седумдесет ученици и ги испрати пред Себе по двајца во секој град и место, каде што и Сам сакаше да оди, им рече: ...Одете! Ете, Јас ве испраќам како јагненца меѓу волци. ... А радувајте се, што се имињата ваши напишани на небесата".**


Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

да, Божјата премудрост и големата Божја љубов кон човекот. Неговите зборови се Божји зборови: "Ќе бидете предадени... од родители, и од браќа и од роднини, и од пријатели, а некои од вас ќе бидат убиени; и ќе бидете омразени од сите заради Моето име".

"Зошто Го барате Живиот меѓу мртвите? Он не е овде, а воскресна", известуваат двајцата ангели. "Видете ги рацете Мои и нозете Мои: Јас сум Истиот; допрете се до Мене и гледајте; зашто духот нема тело и коски, а, како што гледате, Јас имам", тоа се зборовите на Господ Исус Христос забележани во Светото Евангелие на Лука (Лука, 24, 4-6, 39).

Светиот Апостол и Евангелист Лука бил роден во Антиохија Сириска. Бил познавач на повеќе јазици. Одлично ги познавал египетскиот и грчкиот јазик. Во младоста ја изучил грчката филозофија, медицината и живописот (портретот).

Во времето на земниот живот на Исус, Лука како лекар се заинтересирал за прочуениот "чудотворниот лекар" Исус Христос. Затоа, од Антиохија дошол во Ерусалим, го гледал Спасителот на светот лице в лице, ја слушал Неговата бо-



**СВЕТИ ЛУКА (ИКОНОПИСЕЦ)  
ЈА СЛИКА БОГОРОДИЦА**

имињата ваши се напишани на небото".

Последните денови од земниот живот на Спасителот, Лука се наоѓал во Ерусалим. Заедно со Клеопа го видел воскреснатиот Господ на пат за селото

*"Od neboto se podade rakata na samiот Hristos i ja pri fati du{ata na Svojot Evangelist. Segа vo Rajot svetol, so drugite apostoli, za crkvata sveta Sveti Luka se moli".*

ва скапоцена светина. Дозволиле Свети Лука да ја пренесе само неговата десна рака во Антиохија, со која Свети Јован Го крстил Господ во реката Јордан. Со таква скапоцена ризница Свети Лука пристигнал во родниот крај, на голема радост и утеха на антиохијските христијани.

Во Антиохија Свети Лука станал соработник и сопатник на Свети апостол Павле. Заедно отпатувале во Грција на проповед на Евангелието.

Апостолот Павле се одсвал на македонскиот повик да премине во Македонија и тој, заедно со неговите блиски сора-

# "ОДЕТЕ, ВЕ ИСПРАЌАМ КАКО ЈА

**Ј**ас сум светлина на светот... Јас сум патот, вистината и животот", зборува Самиот Господ Исус Христос преку Светото Писмо.

Свети Лука уште млад ја виде Божјата Вистина, Го позна бесмртниот Творец, Христос му стана единствената радост. Свети Лука напишал Евангелие и "Дела на Светите Апостоли", кои го просветуваат разумот на човекот и зрачат со неизмерна Божја Светлина. Преку овие бесмртни дела тој постави цврсти темели на верата и на духовната просвета. Тој зборува за вечната Божја прав-

жествена наука, бил сведок на Божјите чудесни дела. Слушајќи ги Христовите проповеди, поверувал во Него, се исполни со божествена мудрост и знаење и бил испратен да ја проповеда Христовата наука.

Свети Лука спаѓа во Седумдесетте Христови апостоли. За тоа тој самиот ни зборува во своето Евангелие: "... Господ избра и други седумдесет ученици и ги испрати пред Себе по двајца во секој град и место, каде што и Сам сакаше да оди, им рече: ...Одете! Ете, Јас ве испраќам како јагненца меѓу волци. ... А радувајте се што

Емаус. На денот на "Светата Педесетница" Светиот Дух се симнал на апостолите. Тогаш Свети Лука одредено време останал со останатите апостоли во Ерусалим, а потоа тргнал за Антиохија. Но, на тој пат се задржал во Севастија (главен град на Самарија во Палестина), каде го проповедал Светото Евангелие. Во Севастија почивале нетрулежните мошти на Свети Јован Претеча. Свети Лука сакал да ги земе светите мошти на Крстителот и да ги пренесе во Антиохија, но тамошните христијани не дозволиле да останат без так-

ботници - Сила, Тимотеј и Лука, го проповедал Христовото Слово. "Преку ноќта имаше Павле видение: стоеше пред него еден човек, Македонец, кој го молеше и му велеше: 'Премини во Македонија и помогни ни!' По тоа видение веднаш посакавме да тргваме за Македонија, бидејќи разбравме дека Господ не повикал таму за да го проповедаме Евангелието. И така, откако отпловивме од Троада, пристигнавме право во Самотраки, а на вториот ден - во Неапол, а оттаму во Филипи, кој во тој дел на Македонија е прв град, римска колонија. Во



СВЕТИ ЛУКА СО ЖИТИЕТО

тој град престојувале неколку дена...". Надвор од градот, кај една река, ја сретнале богобојазливата жена по име Лидија, која ја крстите (првокрстената Македонка). (Лука 16, 9-15) Еве една од многуте библиски вистини за Македонија и за нејзините стари корени забележани во Светото Писмо. Свети Павле го оставил Свети Лука во македонскиот град Филипи за да ја утврди Христо-

пишал своето Евангелие и "Делата на Светите Апостоли". Во Евангелието Свети Лука го опишал животот, делата, страдањето на Исус Христос за спасение на човечкиот род, за распнувањето, воскресението и Неговото вознесение. Свети Лука бил раководен од апостолот Павле, кој го одобрил Светото Евангелие напишано од Свети Лука. Според црковното предание се смета

ширењето на Христовата наука во Јудеја и разни земји во светот. Според Свети Јован Златоуст: "Тука Свети Лука, ... првенствено ги опиша делата на Свети апостол Павле, на кого тој му беше еден од омилените ученици и најблизок соработник".  
Свети Павле бил две години во затвор во Рим. Потоа бил пуштен на слобода и напуштајќи го Рим тој ги посетил црквите кои порано ги основал. И на овој пат Свети Лука бил со него. Но, по кратко време царот Нерон издал наредба за гонење на христијаните. Токму во тоа време апостолот Павле по втор пат допатувал во Рим за да ја ободри, поткрепи и поддржи прогонетата Црква. Но, незнајбожците го фатиле и го фрлиле во окови. Свети Лука и тогаш, и во тоа тешко време, се наоѓал покрај својот учител. Тогаш Свети апостол Павле на својот ученик Тимотеј му пишувал за себе како за жртва, која веќе е на жртвеникот: "Јас веќе станувам жртва, а времето на моето одење настапи. ... Погрижи се да дојдеш при мене набрзо! ... само Лука е со мене" (2 Тм 4, 6 и 9). Многу е веројатно дека Свети Лука бил очевидец и на маченичкиот крај на Светиот апостол Павле во Рим.  
По маченичката смрт на Свети апостол Павле, Свети Лука го проповедал Христа во Италија, Далмација, Галија, Ахаја, особено во Македонија. Свети Лука го проповедал Христа и во Египет (каде претрпел многу маки, но извршил големи и необични дела) и во Грција.  
А еве како завршил тој голем и мудар, верен Христов

ја прифати душата на Својот Евангелист. Сега во Рајот светол, со другите апостоли, за црквата света Свети Лука се моли". Неговото чесно тело било погребано во Тиви, главниот град на Беотија. Овие свети чудотворни мошти таму останале до четвртиот век, кога биле пренесени во Цариград, во храмот на Светите Апостоли, а во времето на цар Констанциј, синот на Константин. Моштите на Свети Лука биле положени под светиот престол, покрај моштите на светите апостоли: Андреј и Тимотеј.  
Свети Лука се смета за основач на христијанскиот иконопис. Тој прв ја живописал иконата на Пресвета Богородица со Богомладенецот Господ Исус на Нејзините раце, и тоа не една туку три. Нив ги донел на увид (преглед, испитување) на Богомајката. Разгледувајќи ги, Богородица рекла: "Благодетта на Родениот од мене, и мојата, нека бидат со овие икони". Свети Лука ги живописал на даски и иконите на Светите Првоврховни Апостоли Петар и Павле. Тој го поставил почетокот на прекрасното богоугодно дело - живописање на светите икони, за слава и чест на Пресвета Троица, Божјата Мајка и сите светители, а за спасение на верниците кои ги почитуваат нив и кои побожно ги почитуваат светите икони. Светата Црква го прославува на 18.10./31.10.  
**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**

МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда.



Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

WWW.sisveti.com.mk

ГНЕНЦА МЕЃУ ВОЛЦИ"

вата Црква. Свети Лука останал неколку години во Македонија, за да го проповеда и за да го шири христијанството.  
Храбриот Свети Лука не го напуштил апостолот Павле кога бил ставен под стража во палестинскиот град Кесарија, ниту кога бил упатен во Рим на суд пред кесарот и заедно со апостолот Павле ги поднел сите тешкотии при патувањето по море. Доаѓајќи во Рим Свети Лука се наоѓал покрај апостолот Павле и заедно со Марко, Аристарх и некои други соработници го проповедал Христос. Во Рим Свети Лука го на-

"Je bidete predadeni... od roditeli, i od braća i od rodnini, i od prijатели, a neкои od vas Je bidat ubieni; i Je bidete omrazeni od site zaradi Moeto ime".  
дека Свети Лука, по налог на Свети Павле, ги напишал и "Делата на Светите Апостоли". Во нив тој го опишува слегувањето на Светиот Дух на апостолите и нивните подвизи при

Апостол и Евангелист, корисен за христијанската историја и воопшто за историјата на целото човештво. Еве како му возвратиле незнајбожците за неговиот труд, љубов кон Бога и светот. Му возвратиле со немилост: тој имал 84 години, кога злобните идолопоклоници го мачеле заради Христа и го обесиле на едно маслиново дрво во градот Тиви (Теби) Беотијска. На старата маслинка висело телото на веќе остарениот Лука. Со прекрстени раце, со насмевка на лицето, погледнал кон небото. "Од небото се подаде раката на самиот Христос и